

ПЕНЗИОНЕРСКИ видици

НОВА МАКЕДОНИЈА

Број 49,
Четврток,
18.2.2016

СЗПМ

Сојуз на здруженијата
на пензионерите
на Македонија

ОД АКТИВНОСТИТЕ НА СЗПМ

Свечено одбележување на големиот јубилеј

Драги Аргировски,
претседател на СЗПМ

Собранието на СЗПМ усвои динамична програма и сите програмски задачи и традиционални манифестации се очекува да минат во духот на 70-годишниот јубилеј, да бидат помасовни, квалитетни и инспиративни. Свечената академија, во чест на јубилејот и Денот на пензионерите, ќе се одржи на 20 септември во Скопје. Ќе биде издадена богата монографија во која ќе бидат запишани сите успеси и случувања во изминатите години, а ќе бидат подготвени и други пригодни изданија. Големите пензионерски јубилеј, 70-годишната од пензионерското организирање во Македонија и 25 години на самостојна Република Македонија, годинава ќе биде одбележан достоинствено и со повеќе пригодни манифестации.

Пример за пензионерите од земјите на нашето опкружување и од Европа се нашите ревији на песни, музика и игри, што 14 години по ред се одржуваат на регионално и шеста година на државно ниво, со програмска поддршка на Министерството за култура кое оваа пензионерска манифестација ја прогласи за национален интерес на културата, со што го верифицираше фактот дека пензионерите се верни чувари на македонското културно наследство и ги враќаат од заборав нашите преубави песни, ора, обичаи и носии кои го претставуваат идентитетот на сите кои живеат во нашата држава. Регионалните ревији на песна, музика и игри ќе се одржат од 27 април до 19 мај, а домаќини ќе бидат здруженијата: Штип, Велес, Кратово, Пехчево, Битола, Гази Баба-Скопје, Бутел-Скопје и Кичево. На закажаните регионални ревији се очекуваат нови квалитетни извед-



би на изворни и на староградски песни, музика и игри, со својствени фолклорни обележја. Главната ревија на државно ниво се планира да се одржи на 7 јуни, во салата на Македонската опера и балет во Скопје. При тоа ќе се избере и наш претставник за годинашниот Фестивал за трета животна доба во Љубљана.

Во духот на јубилејот ќе се одржат и 21. спортски натпревари на пензионерите во Република Македонија. Од 21 мај до крајот на јуни домаќини на регионалните спортски натпревари ќе бидат здруженијата на пензионерите на скопски Чаир, на Горче Петров, Демир Хисар, Дебар, Кавадарци, Куманово, Лозово и на Делчево. Државната манифестација се планира да биде на 3 септември, на спортскиот комплекс „Шампион“ во Радовиш.

Во знак на јубилејот со нови содржини и со поголема масовност ќе се

Седумдесетгодишнината од пензионерското организирање во Македонија годинава ќе биде одбележана достоинствено и со повеќе пригодни манифестации. Овој редок јубилеј на една од најстарите невладини организации во државата ќе биде одбележан онака како што тоа знаат да го прават пензионерите: со голем број активности, со дружење, спортски натпревари, со песна и оро

одржат и пикник-средбите во Ораовица, Лесново, Дојран, Еленец, Св. Пантелеј кај Кочани, Пелинце, Сарај, Демир Капија и други. Во Тетово ќе се одржи традиционалната меѓуетничка пензионерска средба. Забележлив напредок треба да се почувствува и при организирањето на разни други сред-



СЗПМ

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА
НА ПЕНЗИОНЕРИ НА
МАКЕДОНИЈА

1946 - 2016

ските традиции и за соработка.

Секако, во јубилејната 2016 година ќе се збогати соработката и со медиумите. Во март, заедно со весникот „Нова Македонија“, ќе го одбележиме педесеттиот број на заедничкиот прилог „Пензионерски видици“, а во ноември ќе биде промоцијата на монографијата „70 години пензионерско организирање во Македонија“ и на стотиот број на „Пензионер плус“.

Во текот на годината со нови содржини ќе се збогатува и интернет-страницата на СЗПМ, во која ќе бидат формирани одделни страници на сите здруженија - членки на Сојузот со најважните податоци за нив.

Овој редок јубилеј на една од најстарите невладини организации во Македонија ќе биде одбележан онака како што тоа знаат да го прават пензионерите: со голем број активности, со дружење, песна и оро.

РЕДОВНА СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ НА РЕГИСТРИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ СЗПМ

Заклучоци и мерки за подобро функционирање

На редовната седницата на одборот на регистрираната организација при СЗПМ, што се одржа на 21 јануари 2016 година, членовите беа запознаени со состојбата на средствата од солидарниот фонд и од членарината, како и со проблемите при распределбата на овие средства поради неажурираната евиденција, првенствено кај сојузите на инвалидските пензионери, за што елаборираше претседателот на ОРО, Салтир Каровски. На седницата присуствуваа и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски и секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова.

Одборот најпрво ги разгледа информациите на Фондот на ПИОМ за дозначените и за исплатените средства за солидарен фонд за починатите корисници на пензија, како и за чле-

нарината за членување во здруженијата на пензионери заклучно со ноември минатата година, а за значењето на овие информации од повеќе аспекти говореше претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кој нагласи дека за истите расправал и едногласно ги усвоил управниот одбор на ФПИОМ, во кој токму тој ги претставува пензионерите. Според Аргировски, дозначените и исплатените средства за солидарен фонд соодветствуваат на потребите и на моменталната состојба, па затоа нема потреба од зголемување на задршката од пензиите на членството по тој основ. Во тој контекст, одборот донесе заклучок дека се потврдува одлуката со која е определен износот на задршката од пензијата за солидарен фонд и за членарина, бидејќи расположливите средства ги покриваат по-

ребите за исплата на посмртнината за починатите корисници на пензија.

Исто така, одборот заклучи дека ќе се направи список на пензионерите по општини и по здруженија, на кои не им се врши задршка на средства за солидарен фонд и за членарина, за да се информираат и доброволно да се вклучат во овој проект.

Во однос на проблемите за распределбата на членарината кај инвалидските сојузи поради неажурираната евиденција, одборот реши распределбата на членарината по инвалидски сојузи да се врши процентуално врз основа на прегледот на бројната состојба, што го изготви стручната служба според податоците од Фондот на ПИОМ, сè додека не се утврди вистинската состојба.

М. Димовски



ЗП-ВЕЛЕС

Блакцата на нашите баби - дел од македонскиот идентитет

По повод оваа манифестација беше издаден и прирачник со повеќе рецепти за нашите старински блакца. Мотото под кое се одржа манифестацијата „Блакцата на нашите баби - дел од македонскиот идентитет“ не случајно се најде на прво место во овој прирачник. Целта на оваа манифестација е всушност желбата да си го зачуваме она што е наше, да ја продолжиме нашата традиција за да не се изгубат корените од нашето дамнешно постоење



И годинава, 21. пат, на 13 февруари, во ресторанот „На Велешко“, Здружението на пензионерите од Велес ја одржа манифестацијата „Блакцето на баба“.

На манифестацијата учествуваа над 300 пензионери и пензионерки од нашата држава. Најмногубројни посетители беа од Радовиш, но зад нив не застанаа ни пензионерите од Градско, Охрид, Дебар, Неготино, Тетово, Свети Николе, Штип, Кочани...

Средбите ги поздравил градоначалникот на општината Велес, Славчо Чадиев, како и домаќинот, претседателот на ЗП-Велес, д-р Веле Алексоски, а за отворени ги прогласил претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. Тој во своето обраќање се задржа на про-

грамата на сојузот за 2016 година, која веќе започна да се реализира. Говореше и за покачувањето на пензиите, за овозможувањето на пензионерите бесплатен превоз со новите возови, потоа за бесплатното бањско лекување, бесплатните викенди за пензионери и многу други работи што веќе се реалност.

На средбата пензионерките од цела Македонија се претставија со многуте благи специјалитети што ги донесоа со себе. Инаку манифестацијата „Блакцето на баба“ и годинава имаше хуманитарен карактер. Новина е тоа што по повод оваа манифестација од страна на ЗП-Велес беше издаден и прирачник со повеќе рецепти за нашите старински блакца. Мотото под



кое се одржа манифестацијата „Блакцата на нашите баби - дел од македонскиот идентитет“ не случајно се најде на прво место во овој прирачник. Се сакаше да се истакне дека целта на оваа манифестација, како и издавањето на прирачникот, е да си го зачуваме она што е наше, да се идентификуваме и на овој начин да ја продолжиме нашата традиција за да не се изгубат корените од нашето дамнешно постоење.


Пензионерките во овој прирачник уште истакнаа: „Најубави и најслатки ни се блакцата од нашето детство. Се уште се сеќаваме на араваниите, алвата, баклавите, ванилиците... Тие мирисаат во нашите сеќавања, ги греат нашите души, ги разгалуваат срцата. И ние, денешните баби, би сакале да бидеме продолжувачи на нашите традиции за да остане незаборавено она што ни е бесценето, она од кое не би можеле да се откажеме и без кое не би можеле да живееме и ние и нашите деца, внуци и идни македонски поколенија. Ние, членките од Активот на пензионерки при ЗП-Велес, докажуваме дека македонската домаќинка е вредна, дека македонската кујна е најкусна и поразлична од другите кујни. Сакаме на помладите генерации да им пренесеме нешто и од нас, а кое сме го наследиле од нашите мајки и баби, за да не нè забораваат. Сакаме да останеме вечни, како што е вечна нашата Македонија“.

Во попладневните часови гостите се поделија со ветување дека в година манифестацијата ќе биде уште посетена, а домаќинот се обврза времето да биде сменено, средбата „Блакцето на баба“ да се одржува во март, кога ќе биде потопло.

Нада Алексоска

ЗП-СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ-ИЛИНДЕН

Реализирана иницијативата за формирање Актив на пензионерки



По пет години од формирањето на ЗП-Солидарни пензионери-Илинден, поранешната иницијатива на неколку активистки од ова здружение за формирање Актив на пензионерки се реализира на конститутивниот состанок што беше одржан на 15 декември 2015 година. На овој настан, во салата на клубот во селото Марино, присуствуваа голем број активистки-пензио-

нерки, заинтересирани за формирање Актив во здружението, при што беа разгледани повеќе опции и по размнатата на мислења беа дадени предлози и насоки за формирање и работа на Активот. Тогаш беше избрана и претседателка на ова тело, и со едногласно изјаснување да го води е назначена Ротка Петровска, а во одборот беа избрани: Убавка Георгиевска (заме-

ник), Јорданка Смилевска, Марија Станоевиќ, Лиле Георгиевска и Стојанка Богдановска. По конституирањето на Активот беше усвоена програмата за работа во 2016 година, при што претседателката Петровска на присутните им се заблагодари за довербата и им вети дека максимално ќе се ангажира за афирмирање на Активот и за постигнување позабележителни резултати во сите сфери од работата.

Според неа, во иднина поголемо внимание ќе се обрне кон омасовувањето и развивањето на активностите во повеќе области, како што е негувањето на културните традиции, унапредувањето на женските вештини, едукацијата во повеќе области, негувањето на хуманитарните активности и друго. Во поглед на соработката со другите активи рече дека ќе се организираат заемни екскурзии и посети на значајни културно-историски места, учество во разни културни и спортско-рекреативни манифестации и слично.

Членовите на Активот се договориле да се среќаваат еднаш неделно за да ја согледуваат реализацијата на активностите и да планираат нови задачи, при што дружењето им е основната цел.

Васил Пачемски

ЗП-КУМАНОВО

Богица Димитриевска - стрелачка од прв калибар

Богица и Љубе Димитриевиќ долги години се во хармонична брачна заедница. Љубе е врвен стрелач, основоположник на Стрелачкото друштво во ЗП-Куманово и претседател на комисијата за спорт, одмор и рекреација.

Неговата животна сопатничка признава дека во магиите на стрелаштвото одамна ја вовел токму со пругот. Сега секојдневно, со пушка в рака, на соодветен терен заедно вежбаат и се подготвуваат за наставите на сите нивоа.

Признавам, вели Димитриевска, во почетокот беше невообичаено. И самата не верував дека ќе навлезам во тајните на оваа спортска дисциплина. Како минуваше времето вредно и дисциплинирано ги следев инструкциите на сопругот и еве, станав редовна членка на женската стрелачка екипа. Во 2011 и во 2014 година, на државните спортски олимпијади го освоивме второто место и се закитивме со сребрен медал. Во септември 2015 година, во силна конкуренција убедливо бевме најдобри. Го освоивме првото место, се позлативме. Јас бев прогласена за најдобра во поединечна конкуренција, што предизвика силна возбуда и емоции.



Признанието најдобра меѓу добрите силно ја мотивира Димитриевска и понатаму да продолжи со редовните тренирања и настапи во името на своето здружение. Со богата стрелачка кариера и признанија, со што ги урна предрасудите дека стрелаштвото е исклучително машка дисциплина, Богица Димитриевска најавува нови спортски успеси кои, колку лично, ги сфаќа и како успех на кумановското здружение.

Т.Антиќ

РАБОТИЛНИЦА ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ ПРИ СЗПМ

Едукација за правилно финансиско работење

Работилницата ја отвори претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, при што го нагласи значењето на едукацијата на претседателите и на сметководителите за правилно финансиско и домаќинско работење, што се покажа мошне корисно и се потврди во практика во изминатите четири години

Во организација на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија, на 29 јануари, во ресторанот „Панини“ на Велешко Езеро се одржа работилница за составување финансиски извештаи и годишна сметка во здруженијата на пензионери и во Сојузот, на која присуствуваа: сметководителите и претседателите на ЗП - членки на СЗПМ, претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, потпретседателот на собранието, Бесник Поцеста, потпретседателот на ИО, Салтир Каровски, подготвувачот на материјалот, Димитар Тодевски и претседателот на надзорниот одбор на СЗПМ, Митре Стојановски.

Работилницата ја отвори претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, при што го нагласи значењето на едукацијата на претседателите и на сметководителите за правилно финансиско и домаќинско работење, што се покажа мошне корисно и се потврди во практика во изминатите четири години.

Благодарение на ваквата грижа за законско работење во рамките на Сојузот во изминатиот период нема констатирано слабости и негативни состојби од инспекциските и од надзорните органи.

Авторот на прирачникот за составување финансиски извештаи - годишни сметки за 2015 година, Димитар Тодевски, ги образложи прашањата поврзани со оваа проблематика и ги назначи проблемите кои можат да се појават во разни случаи и да предизвикаат реперкусии доколку не се постапува според дадените регулативи, а особено според правилникот за сметководство на непрофитните организации. На работилницата беа расчистени сите дилеми во врска со подготвувањето на финансиските извештаи и на завршната сметка во ЗП и во СЗПМ, а сите подробности и специфичности во разни случаи и примери се содржани во прирачниот материјал што им беше



поделен на сметководителите.

Во меѓувреме, претседателот на СЗПМ оствари одделна средба со претседателите на ЗП на која ги информира за позначајните активности во 2016 година, со најава на домаќините и на термините за одржување на ревиите

и на спортските натпревари на регионално и на републичко ниво, како и можноста по повод 70-годишнината на пензионерското организирање, СЗПМ да биде домаќин на Европска ревија на песни, музика и игри во Скопје. На средбата се разговараше

и за некои негативни појави и проблеми, а особено за непочитувањето на договорите од ЈП „Македонски шуми“ при испораката на огревно дрво за пензионерите, за што беа дадени насоки за нивно разрешување.

М. Димовски

ЕНТУЗИЈАЗАМ ЗА ПРИМЕР

Исмет Небиу - чувар на природните убавини



Самиот не знае колку засадил зимзелени или друг вид дрвја, колку секоја пролет засејува и сади цвеќиња. На неколку места поставил клупи за одмор, а изградил и пешачки мовчиња. И сето ова го прави од задоволство и без никаков надоместок или помош

дотечите, а самиот изградил и неколку помали пешачки мостови. И самиот не знае колку засадил зимзелени или друг вид дрвја, колку секоја пролет засејува и сади цвеќиња, а на неколку места поставил и клупи за одмор. И сè ова го прави од задоволство и без никаков надоместок или помош.

Изворите на Бањиче имаат и лековити својства. Не е мое да кажувам кои сè болести лекуваат, но гледам какви сè луѓе доаѓаат. Овој дел мора да се чува, да се прогласи за пешачка зона на која треба да има забрана за возење автомобили, кои го нарушуваат спокојот на посетителите кои овде пешчат или минуваат - вели Небиу, вредниот вљубеник во природата.

Го оставивме 80-годишниот Небиу крај една бразда вода од која ги вадеше отпадците, а водата ја насочуваше во вистински правец. Му посакавме добро здравје и долг живот за да може да ја продолжи оваа хумана и благородна работа. Кога би имало повеќе вакви луѓе, би било уште побаво за сите.

Гојко Ефтоски

Зачудувачки е односот на тетовскиот пензионер Исмет Небиу кон чистотата и природните убавини. Нема ден овој човек со својот велосипед и со неколку алатки - мотика, лопата, гребло, вила, да не биде на двата километри пат од Горна Чаршија во Тетово, па сè до локалитетот Бањиче. Овде ќе го најдете и во услови на невреме, кога за момент ќе се засолни, а потоа продолжува за да ја одржува чистотата на оваа сообраќајница. За неговиот несебичен однос, за сè што прави за зачувување на природната убавина, пред три години му беше доделено и општинско признание. Тогаш Небиу рече дека не му е до признание или до евентуалната награда, туку сака да го оствари аманетот на неговиот татко без никаков на-

доместок да работи на зачувување на ретката природна убавина.

Веќе 20 години сум во пензија. За целиот овој период сум во доброволно одржување на овој предел. Некаде употребувам мотика, некаде друг алат, а во многу случаи и коса и срп. Сè што го нарушува амбиентот го тргам, го прибирам - истакнува Исмет Небиу, 80-годишен пензионер од Тетово, кој вели дека природната убавина во овој дел е реткост, но за жал, како да е заборавена од властите и никој освен него не се грижи за зачувување на истата.

Исмет секојдневно го чисти патниот правец што тетовци го користат за рекреирање, за пешачење од разонда или по препорака од лекар. Го чисти од разновиден отпад, ги регулира во-

СРЕДБА СО ПЕНЗИОНЕРОТ РИСТО ДОСТИНОСКИ

Наместо чаши, сега полни тегли со мед



Ристо Достиноски по пензионирањето угостителската униформа ја замени со пчеларски костум и наместо чаши, сега полни тегли со мед. Роден е во Велгожди, Охридско, а живее во Подгорци, Струшко и одгледува пчели. Тој наедно ја врши функцијата претседател на здружението на пчелари „Пчела“ од Струга.

Пензионираниот угостител Ристо Достиноски својата љубов кон природата ја претвори во своја нова професија, која му била долгогодишно хоби.

Со пчеларството како хоби почнав да се занимавам уште додека бев на работа во хотелот „Дрим“ во Струга. Моето хоби ме исполнуваше душевно, но понекогаш ми помагаше и финансиски. Дружењето со пчелите ми дојде како резервна професија, која ја работам и денес и со неа си ги исполнувам пензионерските денови затоа што сум голем вљубеник во природата, а покрај со пчеларство се занимавам и со ововштарство. Започнав со пет пчелни семејства, а денес имам преку шеесет и освен мед, правам сè што може да се

направи од пчелни производи - вели Ристо Достиноски.

Тој има завршено вишо угостителско образование во Опатија, а сега оди на манифестации во повеќе градови, на фестивали на мед во Скопје, Кочани, Штип, Прилеп, Битола, на саеми за мед во Белград, Турција и на други места.

Гласот за моите квалитетни производи оди од човек на човек. Мислам дека секој во земјава може да живее од оваа дејност, ако ја сфати сериозно. Производството на мед може да се работи како дополнителна дејност и по пензионирањето. Пчелните кошници - сандаци сам ги изработувам, а внатрешноста ја уредуваат самите пчели - објаснува Ристо и додава дека пчеларникот му се наоѓа во костеновата шума до самиот пат за Вевчани. Мечка неколку пати доаѓала да се гости со неговиот мед и ги уништувала неговите сандаци, но тој и понатаму продолжува да прави сандаци и да произведува мед, најдобрата храна и лек.

С. Кукунешовски

ПЕНЗИОНЕРОТ СЛОБОДАН БОШКОВСКИ-АЦЕ ОД ПРОБИШТИП СО ГОЛЕМИ СПОРТСКИ АМБИЦИИ

Следна цел - Триглав и Монблан



Иако е на почетокот на осмата деценија од животот, Слободан Бошковски, во Пробиштип попознат под името Аце, се уште е исполнет со желби и амбиции за нови спортски достигнувања, особено во областа на планинарството, не само како рекреација туку и како спорт.

Роден во далечната 1945 година во Пробиштип, Слободан Бошковски-Аце својата „втора спортска младост“ ја доживува по пензионирањето пред десетина години.

Некогашниот фудбалер на ФК Рудар, но и атлетичар-аматер, кој успешно го претставувал Пробиштип во седумдесетите години од минатиот век, на тогаш легендарните Илинденски спортски игри на младите од четирите града од североисточниот дел на Македонија (Пробиштип, Свети Николе, Крива Паланка и Кратово), последниве години, во третата доба од животот особено е активен и резултатски успешен.

Неколку години успешно учествува во натпреварите на Пензионерските спортски игри, во дисциплината трчање на 80 метри, каде што минатата година го освои високото четврто место во Македонија. Сепак, најголемата и нова спортска преокупација на Аце е рекреа-

тивното и спортско планинарство. Изминатите неколку години тој ги искачи речиси сите највисоки планински врвови во Македонија: Кораб, Титов Врв, Солунска Глава, Пелистер..., но исто така и Олимп во Грција, Вихрен и Мусала во Бугарија. Но немирниот спортски дух на Аце за искачување на високите планински врвови не престанува. Негова голема желба и амбиција е годинава да се искачи на Триглав и на Монблан, а можеби и на Кавказ.

Иако ваквите мои желби можеби изгледаат преамбициозни, јас горам од желба тоа да го остварам и верувам дека во тоа и ќе успеам. Само ако здравјето ме служи, а му благодарам на господ, засега е добро. Притоа, „цврсто се потпирам“ и на големата поддршка што ја имам од моите синови Игор и Емил, од внуците Лазар и Марко, како и од роднините и од пријателите. Се надевам, но и верувам дека ќе можам да ги искачам и Триглав и Монблан, што треба да биде круна на моите спортски желби - самоуверено вели Слободан Бошковски-Аце, еден од највозрасните планинари-пензионери во Македонија. Инаку, Слободан Бошковски сите овие планинарски спортско-рекреативни активности ги остварува формално како член на матичното планинарско друштво „Врв Плавица“ од Пробиштип, но и како член на планинарското друштво „Макпетрол“ од Скопје, но сепак најголемиот дел за реализацијата на планинарските походи и искачувања ги прави во сопствена, индивидуална организација и самофинансирање, на свој трошок, со големата поддршка од помладиот син Емил.

Пробиштипскиот планинарски ентузијаст најмногу очекува и се надева дека идните амбициозни планови, освојувањето и на Триглав и на Монблан, ќе ги реализира со помошта и поддршката на планинарскиот клуб „Макпетрол“ од Скопје, за што однапред е благодарен.

Стојан Стефановски

ТРЕТ ФОРУМ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ПРОБИШТИП

Пензионерите активни креатори на буџетот



Од 22 октомври до 22 декември минатата година, во организација на општината Пробиштип, а во рамките на програмата „Форуми во заедницата“ се одржаа пет форумски сесии на кои над 150 граѓани од разни структури и целни групи расправаа и даваа предлози каде да се распореди буџетот на општината и што е најприоритетно во градот и во руралните средини. На овие сесии најмногубројни беа претставниците од здруженијата на пензионери од Пробиштип и Злетово, чии предлози беа мошне конструктивни и издржани.

Според зборовите на комодерато-

рот Љупчо Ѓорѓиев, целта на овој буџетски форум беше граѓаните да учествуваат во креирањето и распределбата на буџетот на општината и да одлучат кои се приоритетните потреби на граѓаните за 2016 година.

Предлозите најчесто се однесуваа на уредувањето на градското земјиште, изградба на улици и патишта на територијата на целата општина, решавање на проблемот со речните корита за да се спречи нивното излевање, уличното осветлување, патната сигнализација пред училиштата за да се заштитат децата, културните настани, спортот и про-

сторниот проблем на малите спортови и други потреби.

На некои од форумските сесии присуствуваа и претставници од фондацијата и градоначалникот на Пробиштип, Тони Тоневски, кои ги следеа желбите и потребите на граѓаните, нивната оправданост и финансиската издржаност. На последната сесија Тоневски им се заблагодари на учесниците и рече дека предлозите и мислењата ќе бидат водилка при изготвувањето на програмата и финансирањето и решавањето на проблемите на граѓаните во 2016 година.

М. Здравковска

ЗП-КИЧЕВО

Одбележување на празникот Свети Атанасиј во селото Свето Врачи

Како по правило, насекаде постарите жители не ги забораваат обичаите сврзани со разни верски празници и како верни чувари на вековните традиции тоа им го пренесуваат на помладите генерации. Така беше и по повод одбележувањето на верскиот празник Свети Атанасиј во кичевското село Свето Врачи. Меѓу луѓето кои беа присутни на одбележувањето на овој верски празник повеќето беа пензионери од разгранокот Рабетинска Река на ЗП-Кичевско.

Семејството на Симо и Никола Кижески оваа година за верскиот празник Свети Јован - Водици го имаше кумството. Според традицијата која се пренесува од колено на колено, кумството останува и за верскиот празник Свети Атанасиј, што се слави на 31 јануари секое господово лето. На тој ден сите од селото, и стари и млади го посетуваат божиот храм посветен на маченикот Свети Атанасиј, кој е нешто подалеку од селото Свето Врачи и палат свеќи, врзани во снопови, за здравје на семејствата. Според обичајот, запалените свеќи треба да догорат, а потоа се прави молба до светецот за здравје. По овој чин сите седну-



ваат во селската трпезарија на заеднички ручек.

На ручекот, најпрво се поделива секому по чашка топла ракија, а потоа од кумовите се сервираат топла храна, питулици и селска пита. На запалениот оган пред храмот, на жар се печат домашни колбаси и со нив се служат сите што се дојдени. Исто така, се-

кое домаќинство кое понело храна од дома како дар за светецот, ја дели на присутните за здравје.

Така беше и оваа година на празникот Свети Атанасиј во селото Свето Врачи. На крај одекнаа убави песни, повеќето водичарски, со порака младите да ги продолжат и да ги чуваат овие вековни традиции.

А. Ристоска

ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ФЗОМ И СЗПМ

Планирани се 30 работилници со пензионерите

Во рамките на своите надлежности и во согласност со законските прописи, Фондот за здравствено осигурување на Македонија има отворена и конструктивна соработка со сите субјекти во здравствениот систем. Особено место во тоа има Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, со кој има одлична соработка.

ФЗОМ и Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, на заемно задоволство, заеднички утврдија дека поради големиот интерес од страна на пензионерите за едукативни работилници, во 2016 година ќе се реализира нов, трет циклус на теми кои се од особен интерес на пензионерите. Во тој контекст, договорено е проектот „Фондот поблиску до пензионерите“ да продолжи и во текот на 2016 година. Во 30 града во Македонија, каде што Фондот за здравствено осигурување има подрачни служби, а СЗПМ има свои здруженија, планирано е да се одржат работилници. Такви работилници се планира да се одржат во следните градови: Штип, Кратово, Тетово, Неготино, Кочани, Струмица, Струга, Гостивар, Крушево, Свети Николе, Велес, Ресен, Кавадарци, Радовиш, Прилеп, Охрид, Скопје, Делчево, Берово, Ви-

ница, Пробиштип, Битола, Кичево, Македонски Брод, Дебар, Валандово, Гевгелија, Демир Хисар, Крива Паланка и Куманово. Во овој проект трет партнер со којшто соработуваат ФЗОМ и СЗПМ е Црвениот крст на Македонија.

Досега, во 2014 година, одржани се 15 работилници, а во 2015 година се одржани 32 работилници на територијата на целата држава. На овие работилници, тим од правници и лекари од ФЗОМ пред пензионерите имаа свои презентации на договорени теми, со одделно одвоено време за прашања од пензионерите.

Новиот циклус работилници ќе има особен осврт за специјализираната медицинска рехабилитација и рефундациите, кои се едукација за определени здравствени проекти и услуги што ги финансира ФЗОМ, но и други теми што се од интерес за оваа категорија осигуреници.

Овие едукативни работилници имаат цел да го зголемат нивото на информираност на пензионерите за нивните права од здравственото осигурување, како и за други прашања што се од интерес на оваа многубројна популација.

К.С.А.